



ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРОПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

ЗА СЕЗОНА 2020-2021 (КОВИД-19)

1. Во натпреварувачката сезона 2020-2021 сите натпревари во сите категории се играат без публика се додека не се донесе друга одлука.
2. На натпреварите можат да бидат присутни само лица одредени со Протоколот на КФСМ за време на пандемијата КОВИД-19
3. Екипата која оди во самоизолација после пропишаниот карантин се враќа во натпреварувањето и на истата и се одобрува максимум седум дена да се подготви за следните натпревари. За позитивните играчи или играчите во самоизолација клубот е должен да достави наоди и решенија за самоизолација на Комесарот за натпреварување. На барање на клубот или по основ на доставената документација Комесарот за натпреварување ги одлага натпреварите.
4. Ако кај повеќе од една екипа се појават поголем број на позитивни играчи одлука на кој начин ќе се продолжи првенството донесува раководството на Федерацијата во консултација со клубовите.
5. Доколку се одложи натпревар поради Ковид-19, истиот може да се одигра во текот на првенството, независно од одиграните кола, а термин за одигрување на истиот донесува Комесарот за натпреварување во консултација со екипите и КФСМ. Еднаш одложен натпревар може да се одложи повеќе пати.
6. Право на настап на одложен натпревар имаат играчи кои се регистрирани на денот на одигрување на одложениот натпреварот.
7. Доколку со последиците од КОВИД -19 е наметнат прекин на натпреварувањето, а при тоа не се одиграни 70% од натпреварите во регуларниот дел од првенството истото се поништува, нема прогласување на шампион, нема испаѓање ниту влегување во повисок ранг. Доколку последиците од КОВИД -19 е наметнат прекин на натпреварувањето, а при тоа се одиграни над 70% од натпреварите во регуларниот дел од првенството истото ќе се смета за завршено. Прво пласираната екипа ќе биде прогласена за шампион, екипите кои треба да испаднат ќе се преселат во понизок ранг, а екипите кои треба да влезат ќе се преселат во повисок ранг на натпреварување.
8. Ако некој тренер на екипа со соодветна тренерска лиценца од повисок ранг е позитивен и треба да оди во изолација на истата екипа и се дозволува негова замена со тренер и со лиценца од понизок ранг се до неговото излекување.

9. Сите одредби на Пропозициите за натпреварување кои се во спротивност на горенаведените одредби ќе се стават вон сила за цело време на важноста на овие одлуки.
10. КФСМ ќе ја следи епидемиолошката состојба во земјата, и пред се на тоа ќе ја прилагоди оваа Одлука. Одлуката стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

Скопје 05.10.2020

Комесар за натпреварување

Сречко Хорват